



Барање за кредит - Студенти

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

Име и презиме: _____; Матичен број: _____
 Адреса од лична карта: _____ Пол: М / Ж
 *Адреса на живеење (ако е различна од л.к.): _____ *Националност _____
 Телефони: дома _____ работа _____ мобилен _____
 e-mail _____

На кој Универзитет студирате _____, факултет _____,
 на насока _____, редовно запишан семестар _____. Студирате: Редовно Вонредно

Редовни приходи (од Родители; Брачен другар; Сопствени), месечен износ _____ денари.
 Друг приходи (стипендија, пензија, или друго) _____, висина во денари _____.

Дали некогаш сте користеле каков било вид на кредит од „МОЖНОСТИ“?
 НЕ, никогаш ДА, користам во моментов, рок _____ износ _____ ДА, целосно го отплатив

Дали во моментов користите каков било кредитен продукт (кредит, кредитна картичка...) и каде?

Банка/Штедилница				
Продукт				
Износ на кредит				
Моментално салдо				
Ануитет				
Денови на доцнење во моментов				

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

Наменски Ненаменски Комбинирано
 Висина на бараниот кредит: _____ Потребен период на плаќање: _____ месеци

ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ/БРАЧЕН ДРУГАР

3.1 Мајка Татко Старател Брачен другар
 1. Име и презиме: _____ ЕМБГ: _____ Вработен во: _____
 Телефони: дома _____ работа _____ мобилен _____
 Адреса од лична карта: _____ Адреса на живеење (ако е различна од л.к.): _____

3.2 Мајка Татко Старател
 1. Име и презиме: _____ ЕМБГ: _____ Вработен во: _____
 Телефони: дома _____ работа _____ мобилен _____
 Адреса од лична карта: _____ Адреса на живеење (ако е различна од л.к.): _____

ИЗЈАВА

Ние долупотпишаните, изречно сме согласни штедилницата да може да ги користи нашите лични податоци и фотографии и да ги обработува во согласност со законските прописи во постапката за одобрување на предметниот кредит и за проверка на нашата кредитоспособност во Кредитен регистар. Воедно, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека според нашето знаење се точни и комплетни сите информации претставени во ова барање и ќе ја информираме штедилницата за какви било промени во овие информации кои можат да настанат. Исто така, изјавуваме дека бевме целосно информирани за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во штедилницата, како и за нашите обврски како кредитокорисник и жиранти. Исто така, изјавуваме дека сме согласни штедилницата да направи и задржи по една копија од нашите лични карти кои би се користеле единствено за потребите на овој кредитен однос, вклучително и во евентуална судска постапка која би произлегла од овој однос.

Потпис:

Барател на кредит _____ Брачен другар _____ Место _____ Датум: ____/____/20____
 Мајка/Старател _____; Татко/Старател _____; Гаранти _____

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице										
Име и презиме										
Адреса										
ЕМБГ										

Со цел за:

Давам согласност на

Штедилница „Можности“ ДОО Скопје

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај
Запознат/а сум дека:

1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..
4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

_____ (Место и датум)

_____ (Давател на согласност)

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

**ИЗЈАВА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ ПРОМЕНА НА ДЕВИЗЕН КУРС КАЈ КРЕДИТИТЕ
СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА**

Јас долупотпишаниот, изјавувам дека сум целосно информиран за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во Штедилницата, како и за моите обврски како кредитокорисник. Исто така, изјавувам дека сум известен за промените што можат да настанат за времетраењето на овој кредит за којшто е поднесено ова барање, т.е. доколку настане промена на средниот курс на НБРМ на валутата по којашто е одобрен кредитот, месечната рата на кредитот за којшто го поднесувам ова барање за кредит ќе се пресметува по актуелниот среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Потпис:

Барател на кредит _____ Место _____ Дата: ____/____/20____

Потребна документација:

- Лична карта/Патна исправа
- Пополнето барање за кредит
- Изјава за поврзани субјекти
- Заверена административна забрана/потврда од плата за:
 - корисник на кредит,
 - Мајка, Татко, Старател, Брачен другар
 - жирант/и

- Потврда од факултет за редовен/вонреден студент
- Фотокопија од индекс / Идентификациона картица

По потреба:

- Потврда од факултет со износ и жиро-сметка/Фактура
- Налог за префрлање на средства на друго лице
- Амортизационен план од друго задолжување
- Состојба за долг кон друга банка/штедилница
- Состојба за долг кон извршител/нотар

Дополнителна потребна документација:
